



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 9

СКОПЈЕ, ПЕТОК 28 МАРТ 1947 г.

Год. III

„Службен весник на НРМ“ излегуе привремено. Ракописите се испраќаат во дупликат пишани на машина во проред на една страна од табакот, на адреса: Службен весник на НРМ — ул. Маршал Тито бр. 10 — Скопје. Ракописите не се враќаат.

Цена на весникот е 4 дин. од табак. Претплата за една година 250 динари, а за едно полугодие 130 динари — Претплата се испраќа преку Македонска стопанска банка — центро-граде на Народна банка на ФНРЈ — Скопје — чек сметка 8-801-129 или се впиша во самата администрација на весникот.

9

Врз основа на чл. 73 точ. 3 од Уставот на Народна Република Македонија, а во врска со член 6 од Законот за Президиумот на Народното собрание на НР Македонија, Претседателството на Президиумот на Народното собрание на НРМ го издава следното

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТОЛКУЕЊЕ

на член 13 став I од Законот за избор на одборници за народните одбори

По став I член 13 од Законот за избор на одборници за народните одбори, право да бидат избрани во сите народни одбори имат сите жители на административно-територијалната единица во која се врши изборот, ако имаат избирачко право по Сојузниот закон за избирачките списоци.

Градовите, во кои што е седиштето на околските народни одбори, и ако административно издвоени од територијата на околицата, представуваат политички, економски и културни центри на околните, а нивните жители си остануваат, во својот живот, тесно поврзани со односите околии. Таа тесна поврзаност помеѓу горните градови — седишта на околските народни одбори и самите околии е изразена и во чл. 14 став III од Општиот закон за народните одбори каде што се вели дека местоседиште на околскиот народен одбор е „животен центар на околицата“.

Со оглед на тоа, член 13 став I од Законот за избор на одборници за народните одбори треба да се приложи така, да можат да бидат избирани т. е. да бидат кандидати и заменици при изборите на одборници за околските народни одбори и жителите на градовите, во кој што е седиштето на околскиот народен одбор, без обзир на тоа што сите градови административно издвоени од составот на својата околица.

Предложувачи за кандидатската листа на кандидати кои што се жители на градовите административно издвоени од составот на околицата можат да бидат само тие лица кои што имаат право да гласаат за односните кандидатски листи, сход-

но чл. 28 од Законот за избор на одборници за народните одбори.

Т. Бр. 1

СКОПЈЕ, 22 февруари 1947 година.

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА ПРЕЗИДИУМОТ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ЗА СЕКРЕТАР,
Страхил Гигов, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Богоја Фотев, с. р.

93

Врз основа чл. 1 од Законот за овластување Владата на Народна Република Македонија да донесе уредби по прашањата од народното стопанство и обнова на земјата, Владата на Народна Република Македонија пропишуе следната

УРЕДБА

За оснивање Управа на транспортни претпријатија при Министерството на трговијата и снабдувањето на Народна Република Македонија

Член 1

Се оснива Управа на транспортните претпријатија на Народна Република Македонија со седиште во Скопје.

Член 2

Управата на транспортните претпријатија на Народна Република Македонија во Скопје ќе биде административно — оперативен раководител на транспортните претпријатија во Народна Република Македонија.

Член 3

Во надлежност на управата спаѓаат и тоа:

1) донесување на правила на Управата и правила на претпријатијата кој ќе влагаат под нејно административно-оперативно раководство и да се грижи за правилната организација на Управата и на претпријатијата.

2) да составува работни план, инвестиционен план и финансиски план како и да одредува задачите на претпријатијата во рамките на своите планови.

3) да дава смерници за целокупното работење на претпријатијата под нејно административно — оперативно раководство и да врши надзор над нивното работење.

4) да ги помага претпријатијата во организацијата на работата и нивното снабдување.

5) да води евиденција на целокупното нивно работење.

6) да врши ревизија и да донесе решение за спроведување на комплексната ревизија.

7) да поништуе, укинуе, измене и да ги обуста ве наредбите и решенијата на претпријатијата и

8) да се грижи за спремање кадрови на претпријатијата.

Член 4

Управата на транспортните претпријатија на Народна Република Македонија ќе има следните отсеци:

1) **Технички отсек со следните реферати:**

а) планска расподела

б) гаража

2) **Планско — организациони отсек со следните реферати**

а) планска расподела

б) норми

в) статистика и евиденција

3) **Рачунско — финансиски отсек со следните реферати:**

а) рачунско финансиски

б) набавно — економски

4) **Персонален отсек со реферат за подигнување и расподела на кадрови:**

5) **Контролни отсек и**

б) Секретаријат со следните реферати

а) архива

б) правни референт

Член 5

На чело на Управата се навојја началник кој раководи со работењето на Управата. Началникот има еден или два помоќника.

Член 6

Началникот и неговите помошници ги поставува Председателот на Владата на Народна Република Македонија по предложение на Министерот на трговијата и снабдувањето на Народна Република Македонија. Останалиот персонал на Управата го поставува Министерот на трговијата и снабдувањето на Народна Република Македонија по предложение на началникот на Управата.

Член 7

Управата стои под надзор на Министерот на трговијата и снабдувањето на Народна Република Македонија, кој ќе одлучуе и за нејниот престанок.

Член 8

Поблиски одреди за спроведување на ова Уредба ќе пропише Министерот на трговијата и снабдувањето на Народна Република Македонија.

Член 9

Ова Уредба влегуе во сила од денот на објавувањето во „Службениот весник на Народна Република Македонија“ бр. 2,310 од 7 III 1947 год

МИНИСТЕР

на трговијата и снабдувањето
(Д. Војановски — с. р.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЛАДАТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Лазар Колишевски, с. р.

94

Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување на Владата на Народна Република Македонија за донесување уредби по прашањата од народното

стопанство, Владата на Народна Република Македонија ја донесе следната

УРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ НА ОСНИВАЊЕ НА КООПЕРАЦИИ,
НИВНИТЕ ПРАВИЛА И УПИСОТ ВО
КООПЕРАТИВНИОТ РЕГИСТЕР

Член 1

Кооперација можат да оснуат најмалку 7 лица кои исполнуат условите од чл. 9 на Основниот закон за кооперациите за членство во односноиот вид кооперација и кои писмено изјават дека сакаат да оснуат кооперација.

Во ова изјава оснувачите на кооперацијата мораат да наведат своето презиме и име, занимање, возраст и пребивалиште, а ако се однесуе за кооперацијата со делови и бројот на деловите кои што секој од нив ги запишуе. За трудовите земјоделски кооперации оснивачите треба да наведат и колку земја, жив и мртов инвентар внесуат.

При поднесувањето на протот на правилата од кооперацијата на одобрување на надлежниот државен орган оснивачите се должни да поднесат и писмена изјава составена спрема предходните ставови од овој член.

Член 2

Правилата на кооперацијата мораат да содржуваат:

1) име на кооперацијата, нејзиното седиште и подрачје на работата;

2) предмет на работата на кооперацијата, а кај трудовите земјоделски кооперации и начинот на организацијата на работата во кооперацијата;

3) вид и висина на одговорноста на кооператорите за задолженијата на кооперацијата;

4) ознака да ли кооперацијата е со делови или без делови; кај кооперации со делови и височината на деловите и начинот на нивното уплатување, а кај трудовите земјоделски кооперации и формата во која што се земјата внесуе во кооперацијата;

5) услови за добивање и причини за престанување на членството и начин на добивање и престанување на членството;

6) права и должности на членовите на кооперацијата;

7) одредби за собрание на кооперацијата, за тоа кој, кога и како го свикуе собрание, за неговата надлежност, за начинот на донесување и објавување на неговото решение за бројот на кооператорите кои мораат да бидат присатни за да може собрание да решава и мнозинството кое е потребно за донесување на решења;

8) одредби за управниот и контролниот одбор за нивниот состав, бројот на членовите, начинот на изборот и сменувањето, трајанието и престанувањето на мандатот, надлежноста, работата, одговорноста и за ослободувањето од одговорност за нивната работа;

9) одредби за потпишувањето и застапувањето во кооперацијата; на загубата, за установувањето и употребата на резервниот и другите фондови на кооперацијата.

10) одредби за употребата на чистиот приход и за пополнувањето на загубата, за установувањето и употребата на резервниот и другите фондови на кооперацијата.

За одделните видови кооперации Главниот кооперативен сојуз на Народна Република Македонија може да изработи угледни правила.

Одредби на правилата противни на законот не важат.

Член 3

Против решењето на околинскиот (градскиот) извршен одбор, со кое се одбива потврдата на правилата на кооперацијата, можат оснивачите да поднесат жалба на надлежниот министерство на Народна Република Македонија во рок од 15 дена од враќањето на решењето.

Против решењето на Министерот за земјоделие и шумарство со кое се одбива потврдувањето на правилата на трудовата земјоделска кооперација, оснивачите можат во истиот рок да поднесат жалба до Владата на Народна Република Македонија.

Член 4

Кога нацртот на правилата на кооперацијата биде одобрен од надлежниот државен орган, оснуачите ќе свикаат оснивачко собрание на кооперацијата.

Оснуачкото собрание се свикае со писмена покана која што мора да содржи местото, просторијата, денот и часот на одржувањето на собранието и неговиот дневен ред.

Поканата за оснуачкото собрание ја потпишуваат оснуачите и ја образуваат на обичаениот начин во местото, кое што е со нацртот на правилата определено како седиште на кооперација најмалку 8 дена пред денот на одржувањето на собранието. Во истиот срок поканата мора да се достави на Главниот кооперативен сојуз на Народна Република Македонија, а при оснување на трудова земјоделска кооперација, поканата ќе се достави и на Министерството на земјоделие и шумарство на Народна Република Македонија, кои можат да испратат тоа колку реши собранието да избери.

Член 5

На оснивачкото собрание председава претседателството кое собранието го избира од својата средина. Претседателството се состои од претседателот, секретарот и еден до три члена, спрема тоа колку реши собранието да избере.

Со заседанието на собранието раководи неговиот претседател. Тој се грижи за одржување редот на собранието, се бара да собранието се придржуе наобичаениот дневен ред, дава и одзема збор на членовите на собранието, ги изнесува предлозите на гласање и го објавува резултатот на гласањето, ги отвара и заклучува заседанијата на собранието.

Член 6

Оснуачкото собрание може полноважно да решава ако на него присуствува повеќе од половина-та од оснуачите, до колку за одделни предмети по Законот, и правилата на кооперацијата не е потребен поголем број. Решенијата се донесуваат со мнозинство од гласовите на присатните оснуачи.

Ако во определеното време на собранието не дојде потребниот број оснуачи, собранието ќе се одложи и повторно ќе се свика со истиот дневен ред во рок предвиден во правилата. Во овој случај собранието решава полноважно без обзир на присатните оснуачи, до колку за поедини предме-

ти не е инаку прописано по Законот или правилата, тогаш ќе се нагласи нарочно во повторната покана на собранието.

Член 7

На оснуачкото собрание се гласува тајно, до колку собранието не реши инаку.

За работата на оснуачкото собрание секретарот води записник во кои што се внесува денот, времето и местото на одржувањето на собранието, вкупниот број на присатните оснивачи, текот на работата на собранието и донесените решенија. Кон записникот се приложува список на оснуачите на кооперацијата кои што присуствувале на собранието.

Записникот на оснивачкото собрание и списокот на присатните оснуачи ги потпишува претседателството на оснуачкото собрание во три примерка, а примените правила на кооперацијата присатните оснуачи исто така во три примерка.

Избраниот управен одбор на кооперацијата е должен да достави во рок од 8 дена по одржувањето на оснивачкото собрание на Главниот кооперативен сојуз на Народна Република Македонија пренис на записникот на собранието со список на оснуачите кои присуствувале на собранието.

Член 8

Оснувачкото собрание донесува решение за примане на правилата на кооперацијата и, откако ги примане правилата, ги избира нејзините органи.

Против работата и решенијата на оснуачкото собрание кои што не се во согласност со Законот, правилата на кооперацијата, прописите и решење на државните органи може да се поднесе жалба на надлежниот околински (градски) извршен одбор во рок од 15 дена по одржувањето на собранието. Право на поднесување жалба има Главниот кооперативен сојуз на Народна Република Македонија и секој оснувач кој присуствувал на оснивачкото собрание и чија е забелешка против таква работа или решение внесена во записникот на собранието.

Член 9

Оснуетата кооперација треба да се пријави за регистрација во околинскиот (градскиот) извршен одбор во рок од еден месец по одржувањето на оснувачкото собрание.

Пријавата за регистрација е потпишуваат сите членови на управниот одбор. Кон пријавата треба да се приложи решењето на надлежниот државен орган за потврдата на нацртот од правилата, по три примерка од записникот на оснувачкото собрание и списокот на оснуачите потпишани од претседателството на оснивачкото собрание, три примерка од примените правила на кооперацијата потпишани од оснуачите и еден примерак оверени потписи на членовите на управниот одбор и другите лица овластени за потпишување на кооперацијата.

Ако кооперацијата во прописаниот рок не поднесе пријава за регистрација или ако бараната регистрација правоснажно се одбие се смета дека кооперацијата не била ни оснуета.

Член 10

Решење за регистрацијата надлежниот државен орган донесува откако е испита пријавата и прилозите од став 2 на предходниот член, најдо-

цна во рок од 15 дена по примањето на пријавата.

Решењето за регистрацијата ќе се достави на кооперацијата односно на 1 член од избраниот управен одбор заедно со два примерка од правилата, записникот на оснувачкото собрание и списокот на оснувачите.

Против решењето со кое се одбива регистрацијата избраниот управен одбор може да поднесе жалба на повисокиот орган на државната управа во рок од 15 дена по врачувањето на решењето.

Член 11

Во кооперативниот регистар мораат да се запишат:

1) денот на оснувачкото собрание на кое што се примиле правилата

2) името на кооперацијата и скратената ознака на името во колку кооперацијата ја има;

3) седиште на кооперацијата;

4) подрачieto на работата на кооперацијата;

5) предметот на работата на кооперацијата;

6) означување да ли е кооперацијата со делови или без делови;

7) висината на деловите и начинот на нивно уплатување, ако е кооперацијата со делови, а кај грудовите земјоделски кооперации и формата во која што се земјата внесуе во кооперацијата.

8) означување да ли е кооперацијата со ограничена или не ограничена одговорност;

9) вид и висина на одговорноста, ако е кооперацијата со ограничен одговорност;

10) одредби за застапување и потписување на кооперацијата;

11) презиме, име, занимање и пребивалиште на членовите од управниот одбор и лицата ополномоштени за потпишување на кооперацијата како и границите на ополномоштувањето;

Државниот орган кој го извршил запишувањето во кооперативниот регистар ќе ја објави регистрацијата и содржајот на описот во краток облик преку „Службениот весник на Народна Република Македонија“. Разносните за ова објавување ќе паднат на сметка на дотичната кооперација.

Член 12

Управниот одбор е должен да ги пријави на државниот орган, кај кого е регистрирана кооперацијата, сите промени кои ќе настанат после регистрацијата на кооперацијата а кој се однесуваат на правилата на кооперацијата и содржајот на уписот во кооперативниот регистар. Ова пријава мора да се поднесе во рок од 15 дена од денот на промените.

Државниот орган кај кого е регистрирана кооперацијата ќе изврши упис на настанатите промени во кооперативниот регистар, а така и упис кој го пропишуе законот.

Овие уписи ќе се објават на начин прописан во чл. 11 ст. 2 од ова Уредба до колку со Законот не е инаку одредено.

Член 13

Во случај на соединување на две или повеќе кооперации новооснованата кооперација ќе се регистрира а кооперациите кои се соединиле ќе се избришат од кооперативниот регистар со забеле-

шка да е извршено бришењето зарад соединување и со означување на новата кооперација во која се обединиле.

Член 14

Ако се промени седиштето на кооперацијата така да би за нејзината регистрација бил надлежен друг орган, ова промена ќе се пријави кај оној орган кај кого е регистрирана кооперацијата.

Овој орган ќе донесе решение за бришење на кооперацијата од својот регистар и ќе го достави решењето со пријавата за промената на седиштето и службено оверените изводи на сите уписи кои постојат во регистарот, на органот кој е надлежен за регистрација према новото седиште на кооперацијата, а истовремено ќе го објави бришењето на кооперацијата од својот регистар.

Органот надлежен за регистрација према новото седиште на кооперацијата ќе донесе решение за нејзината регистрација и ќе ги внесе во својот регистар сите соштествувачите уписи према изводот кој му е доставен по предходниот став. После тоа ќе ја објави регистрацијата и содржајот на уписот на начин прописан во чл. 11 ст. 2 на оваа Уредба.

Член 15

Податоците кои мораат да се запишат во кооперативниот регистар и да се објават, а не се запишани и објавени, кооперацијата може да ги истакнуе према третите лица само ако докаже да им биле тие податоци познати.

Никој не може да го истакнуе незнањето на податоците кои се запишани во кооперативниот регистар и прописно објавени.

Член 16

На секогo му е дозволен, во присаствие на одредениот службеник, да го разгледа кооперативниот регистар и документите врз основа на кои е извршен уписот во регистарот.

Органот кај кого се води кооперативниот регистар ќе издаде на писмено барање на секое лице оверени преписи од сите или поедини уписи во кооперативниот регистар и од документите означени во предходниот став како и уверење за тоа да постои определен упис, да по него ќе биде извршени други уписи, да е уписот избришан или воопште да не постојал.

Член 17

Кооперативниот регистар го води кај извршниот одбор на околинскиот, односно градскиот народен одбор со степен на околински народен одбор, секретаријатот на извршниот одбор на околински односно градскиот народен одбор.

Во секретаријатот на извршниот одбор на околинскиот односно градскиот народен одбор во ранг на околински народен одбор се определат специјален службеник на кого ќе му биде поверено водењето на кооперативниот регистар и ракување со збирката на документите (водител на кооперативниот регистар).

Член 18

За регистрација на кооперациите се воведува кооперативен регистар и збирка на документите.

Член 19

Кооперативниот регистар мора да биде вврдо укоричена книга, чији се листови и страници нумерирани.

рисани, прошиени со јемственик, а краевите на јемственикот причврстени со восок на кои се ставува печат на оној орган кај кого се води регистарот. Регистарот се сверава пред почнувањето на уписот, со печатот на оној орган и потписот на претседателот и секретарот на околинскиот (градскиот) народен одбор надлежен за водење на регистарот.

Член 20

Секоја кооперација има во кооперативниот регистер свој посебен — лист, на кои се запишуваат сите сведенија наведени во чл. 11 ст. 1 како и покасно настанатите промени, а према „образецот“ за регистрација на кооперациите, кој е составен дел на ова Уредба.

Уписите во регистарот се запишуваат со мастило, четливо, без замачкување, уметнување и бришење. Направените гершки се исправуваат така да се прецртат погрешните зборови, а над нив или во нивното продолжување да се напише што треба. Прецртувањето треба да се изврши така да прецртаните зборови останат четливи. Службеникот кој ги извршил исправките ќе ги означи во рубриката „забелешки“ и ќе потврди со својот потпис дека го извршил тој.

Ако поедини уписи не можат во целост да се внесат на еден лист, тие уписи ќе се настават на следниот нов лист. Од како ќе се изврши уписот за една кооперација треба да се повлече една хоризонтална линија преку целиот лист.

Уписот на секоја кооперација во регистарот мора да биде потпишан од водителот на кооперативниот регистер.

Член 21

Збирката на документите ги содржи документите врз основа на кои е извршен уписот во кооперативниот регистер.

За секоја кооперација се води посебна збирка на документите. Документите се ставуваат во омот на кои се напишува името на кооперацијата и бројот на регистарскиот лист.

Член 22

Прописите на ова Уредба сходно ќе се применуваат и на кооперативните пословни сојузи главните кооперации и Главниот кооперативен сојуз на Народна Република Македонија, до колку со Законот не е инаку прописано.

Член 23

За оснивање на околински пословен сојуз потребно е најмалку 7 кооперации, за оснивање на реонски пословни сојузи најмалку 20 кооперации, а за оснивање на земски пословен сојуз најмалку 100 кооперации.

Надлежниот државен орган може по оправдани причини за поедини видови кооперации да одобрува оснивањето на пословни сојузи и со помал број кооперации од колку што е прописано со предходниот став.

Член 24

Покрај кооперациите членови на кооперативниот сојуз можат да бидат и физички лица, до колку е тоа потребно за составувањето на управниот и контролниот одбор на сојузот. Физичките лица може да ги прима во членството само собирањето на сојузот.

Во управниот и контролниот одбор на сојузот не можат да бираат од редовите на физичките лица повеќе од една четвртина на вкупниот број членови на управниот односно контролниот одбор.

Член 25

Оснивачкото собрание на пословните сојузи и главните кооперации го сочинуваат делегатите (претставници) на кооперациите кои ги одредуваат кооперациите према одредбите на нивните правила и правилата на пословните сојузи, односно главните кооперации. Делегатите присуствуваат на собирањата на основа писмени полномоштва издадени од кооперациите кои ги преставуваат.

Со правилата на пословниот сојуз односно на главната кооперација може да се пропише да кооперациите практично делегати на собирањето сразмерно на нивниот број на членовите. Количникот или скалата по која ќе се пресметува бројот на делегатите мора да се одреди со правилата на пословниот сојуз, односно главната кооперација.

Еден делегат не може на оснивачкото собрание на пословен сојуз односно главна кооперација да има повеќе од еден глас. Член на сојузот кој е физичко лице исто така има право на еден глас.

Член 26

Државниот орган кај кого се регистрирани кооперациите до стапувањето на снага на оваа Уредба а кој за тоа не е надлежен по прописите на оваа Уредба, ќе донесе решение за брисувањето на нивниот упис од својот регистер и ќе го изврши тоа решение. Истовремено за секоја од тие кооперации кему достави на надлежниот орган со ова Уредба за нивната регистрација отворени изводи на сите уписи од својот регистер и документите на основа кои се извршени тие уписи, заедно со своето решение за брисувањето на уписот.

Органот надлежен по оваа Уредба ќе донесе решение за регистрацијата на тие кооперации чии правила и работа се саобразени или можат да се саобразат на прописите на основниот закон за кооперациите и оваа Уредба и ќе ги внесе во својот регистер сите уписи према изводот кој му е доставен по предходниот став.

Во поглед на кооперациите чии правила и работа не се саобразени ниту можат да се саобразат со прописите на Основниот закон за кооперациите и оваа Уредба, како и во поглед на кооперациите кои треба да престанат по решение на Привредниот совет на Владата на Федеративна Народна Република Југославија Бр. 1759 од 2 март 1946 година, органот од предходниот став ќе ја одбие регистрацијата и за тоа ќе го обавести органот надлежен за одобрение оснивањето на тие кооперации, заради донесување решение на нивното престанување и ликвидирање.

Прописите на ст. 1 од овој член ќе се извршаат во рок од 2 месеци по стапувањето на снага на оваа Уредба, а прописите на ст. 2 од овој член во текението на следниот месец.

Член 27

Со донесувањето и стапувањето на снага на оваа Уредба, престануваат да важат прописите кои се противни на истата.

95

Врз основа на чл. 4 од Указот на Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ за важноста на правните правила за недопуштеноста правото на сопственост на физички делови од згради по Законот за внатрешно уредување, оснивање и исправување на земјишните книги, Министерот на правосудието на Народна Република Македонија донесуе

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗВРШУЕЊЕ УКАЗОТ ЗА ВАЖНОСТА НА ПРАВНИТЕ ПРАВИЛА ЗА НЕДОПУШТЕНОСТА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА ФИЗИЧКИ ДЕЛОВИ ОД ЗГРАДИ ПО ЗАКОНОТ ЗА ВНАТРЕШНО УРЕДУЕЊЕ, ОСНИВАНЈЕ И ИСПРАВУЕЊЕ НА ЗЕМЈИШНИТЕ КНИГИ

Член 1

За физичките делови на згради кои што не можат да се сметаат како самостојателни ствари (на пр: за поедини катови или за поедини простории од една иста куќа) не можат да се вршат уписи и преноси во тапијските книги, како што не може во поглед на нив да се издејствуе упис на самостојателно право на сопственост.

Сите уписи на физичките делови од згради извршени после, 6 април 1941 година околските судови ќе ги бришат и истовремено ќе ги заменат со упис на соодветниот идеален дел од земјиштето на кое се навојга зградата.

За секој упис со кој што е извршен пренос на правото на сопственост на физички делови од згради околинскиот суд ќе состави протокол за пренос на идеалниот дел кој што ќе се внесе во тапијските книги и истото потврди на самата тапија.

Член 2

Идеалните делови на земјиштето ќе се одредат спрема документите што ќе ги покажат странките на судот, врз основа на кои е ставено обезбедување во интабулационите книги на физичките делови од згради, во колку се идеалните делови со овакви документи одредени.

Ако во овие документи не се одредени идеалните делови од земјиштето, или се тиа недоволно јасно или, неточно одредени, околинскиот суд ќе насрочи заседание на кое што ќе се повикаат странките и други лица, кои што се спрема содржанието на тапијските и интабулационите книги во тоа правно заинтересирани, а по тоа со решение ќе ги утврди соодветните идеални делови. За утврдување на идеалниот дел околинскиот суд може да се послужи со вешти лица и други доказни средства.

Член 3

Ако е врз основа на договор потврдена или издадена тапија за сопственост на физички дел од зграда, секоја од странките има право да до 10 мај

1947 година поднесе предлог до околинскиот суд за воспоставување на положбата која што постоела пред склучувањето на договорот со враќање на тоа кое од другата страна го примила.

Странките можат овој предлог да го стават и во постапката која што ја спроводи околинскиот суд и по службена должност во смисол на Чл. 1 од овој Правилник.

Поднесувањето на предлогот околинскиот суд веднага ќе го забележи во интабулационите книги.

Член 4

Околинскиот суд веднаш ќе го достави предлогот за воспоставување на состојбата која што постоела пред склучувањето на договорот на противната странка, која е должна да се изјасни по него во рок од 15 дена по примањето.

Во случај на потреба по овој предлог ќе се насрочи заседание и спроведе потребна постапка.

Член 5

По предлог од Чл. 3 на овој Правилник околинскиот суд ќе донесе решение:

а) за воспоставување на состојбата која што постоела пред склучувањето на договорот и ако овоа воспоставување го дозволеуе,

б) за враќање на оноа кое што едната странка го примила од другата одредуејќи секогаш рок до кога враќањето треба да се изврши.

Воспоставувањето на поранашната положба пред склучувањето на договорот е условно со извршувањето на враќањето.

Член 6

Во случај на воспоставување положбата која што постоела пред склучувањето на договорот, преносот на правото на сопственост на продавачот ќе се изврши по тапијските книги кога продавачот му исплати на купувачот покупната цена, или кога она се наплати по принуден начин.

Член 7

Сите интабулации и прибелешки (укнижби, предбелешки и забелешки) ставени на физичкиот дел од зградата ќе се пренесат сообразно со предните прописи на идеалниот дел од земјиштето на кое лежи зградата.

Член 8

По сите предмети на кои што се однесуе Указот за важноста на правните правила за недопуштеноста правото на сопственост на физички делови од згради по Законот за внатрешно уредување, оснивање и исправување на земјишните книги и овој Правилник, а кои што се затекле кај околинските судови невршени, бидејќи по истите не е донесена одлука до 10 јануари 1947 година, око-

дскиот суд сообразно ќе ги применуе одредбите од овој Правилник.

Член 9

За секој предмет околинскиот суд ќе донесе решение, кое што ќе се достави на странките и другите лица, кои што се спрема содржанието на тапијските книги заинтересирани.

Против сите решенија на околинскиот суд недоволната странка има право на жалба до окружниот суд, во срок од 8 дена од денот на приемот на решението.

Правоснажното судско решение е основ за извршување.

Член 10

Договорите за отугјување право на сопственост на идеален дел од земјиштето, кои содржат или прикриват отугјување на физички делови од зграда се сметаат како да не постоат.

По такви договори не смее да се врши никаков упис во тапијските книги.

Член 11

Овој Правилник стапуе во сила со денот на објавувањето во „Службениот весник на Народна Република Македонија“

Бр. 871 — 10-III-1947 год
Скопје

МИНИСТЕР НА ПРАВОСУДИЕТО
В. Калајџиски, с. р.

96

Во цел на правилна категоризација на кооперативните и приватните угостителски претпријатија во врска со тарифа бр. 11 (Тарифа на порез на промет на услуги — (додаток на Службен лист на ФНРЈ бр. 106 од 31 декември 1946 година) и на наставното на Министерството на трговијата и снабдувањето на ФНРЈ бр. 2628 од 20 I 1947 година донесуам следната

НАРЕДБА

За категоризација на кооперативните и приватните угостителски претпријатија

1.— Сите кооперативни и приватни угостителски претпријатија можат да бидат окатегорисани само во првата или втората група од втората категорија предвидена во Наредбата за категоризација на држав. угостителски претпријатија бр. 2080 од 30 јануари 1947 година.

2.— Во прва и втора група на втора категорија можат да бидат уврстени следните угостителски претпријатија: хотели, ресторани, кафани и бифеи.

3.— Приватни угостителски претпријатија не можат ни во кој случај да бидат окатегорисани како народни ресторани, а кооперативни угостителски претпријатија можат да бидат окатегорисани и како народни ресторани под услов да ги исполнуват предвидените во ова наредба минимум условија.

4.— Да може едно кооперативно или приватно угостителско претпријатие да биде уврстено во прва група од втора категорија треба да исполнува следните условија:

А.— За хотели:

а) — да има одговарајќи технички уредбај за савремено културно — послужување;

— Просторија за портират;

— Електрично осветление: по сите стаи со намене и гасење и од креветот и ноќна столна лампа;

— Светлосен сигнален систем, поставен така, да може да се вика послугата и од кревет;

— Лифт ако зградата има повеќе од два спрата;

— Телефон врзан со телефонската централа на градот;

— Солиден хотелски и други инвентар како и постелина во сите стаи

б) — да има одговарајќи санитарски уредбај, а нарочно: текушта топла и хладна вода во сите стаи. Заедничко купатило за секој 10—15 стаи и на секои 15 стаи по еден модерно хигиенски клозет, оделно за мажи, а оделно за жени.

в) — да има квалификувано раководно и помоќно-техничко особље; и

г) — да има одговарајќи размештај на просторите, внатрешни и ваншен изглед.

Б.— За ресторани:

а) — да има целиот техничко-санитарен уредбај према захтевите за савремено културно послужување:

— Една по голема сала за ручавање и неколку други помалки одделења за други потреби;

— Електрично осветление;

— Вентилација;

— Нај малку два модерно хигиенски клозета еден за мажи и еден за жени и писоар;

— Кујната и просторијата за точење на пијалок треба да се одвоени од салите за гости;

— Кујната и просторијата за точење на пијалок треба да се одвоени од салите за гости; непосредна дневна светлост. Подот да е од материјал кој лесно се чисти;

— Размештај на останалите просторни да е удобен за работа и како најмалку да има: засебна просторија за прање на садови, за оставање на чисти садови и продукти со потребен број хладилници;

— Во кујната и просторијата за точење на пијалок мора да биде уведена вода;

— За потреба на послугата во кујната да има потребен број умивалници, а исто така и два модерно хигиенски клозета, еден за мажи и еден за женски; и

— Шпоретите треба да бидат такви видени да не развиваат голема топлина.

б) — да има квалификувано раководно и помоќно-техничко особље.

в) — да има одговарајќи распоред на внатрешните просторни и ваншен изглед.

г) — за други угостителски претпријатија ќе се применува аналогно одредбите на точ. 3 под „Б“.

5.— Во втора група на втора категорија може да биде уврстено кооперативно или приватно угостителско претпријатие ако исполнава како минимум следните условија:

а) — Зградата треба да е од тврд материјал и солидно градена:

А.— За хотели:

— Да во станите има нужниот пристапен инвентар и постелина;

— Да има во секоја стаја умивалник;

— Да на секој спрат, а најмалко на 15 стаи има по два клозета еден за мажи и еден за жени;

— Ако во местото постои електрично осветление, исто да биде обавезно уведено во хотелските стаи. Ако нема електрично осветление, тогаш во секоја стаја да има петролејска лампа.

Б.— За ресторани:

— Една хигиенска сала за ручавање со потребен инвентар;

— Кујната да има потребен број помошни дат одвоени од салата за ручавање;

— Кујната да е доволно пространа и да добива непосредна дневна светлост. Подот во кујната да е од материјал кој лесно се чисти;

— Пујната да има потребен број помошни простории, а како најмалко просторија за миење на садови и магацин;

— Ако во местото има водовод, обавезно да се спроведе во кујната, ако водовод нема, да биде во близина осигурано снабдување со доволно чиста и здрава вода.

б) — да и ма подготвено раководно и помошничко-техничко особље.

в) — да има одговарајќи вонкашен изглед.

б) — да и ма подготвено раководно и помошничко-техничко особље.

7.— До колку постојат други угостителски претпријатија истите ќе бидат окатегорисани аналогно на ова наредба, а до колку не одговарат на минималните условија да бидат подесени и преградени:

а) — за постоечки кооперативни и приватни хотели, пренокишта, ханови ресторани, гостилници и народни куќи до 31 декември 1947 година.

б) — за постоечки кооперативни и приватни крчми, механи и бифеи до 1 мај 1947 година, така да ги задоволат минималните технички и хигиенски условија споменати во точка 4 на ова наредба.

в) — до колку извесно кооперативно или приватно угостителско претпријатие не ги прилагоди своите простории во горе определените срок, надлежниот градски и околински народни одбори ќе донесат решение за затварање на такви угостителски претпријатија.

8. — За постоечки кооперативни туристички и планински домови, како и за евентуално постоечки други кооперативни угостителски претпријатија аналогно ќе се применуваат одредбите на оваа Наредба.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

9. — Класирањето на кооперативните и приватните угостителски претпријатија ќе се изврши од комисијата назначена од надлежните градски и околински народни одбори.

10. — Ова Наредба стапуе во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“, а ќе се применуе од 1 јануар 1947 година.

12 февруари 1947 година — Скопје — бр. 2

Министер

на трговијата и снабдувањето
Д. Бојановски, с. р.

97

Со цел да се намалат саобраќајните несреќи и да се завојиднина осигури по голем ред и безбедност во саобраќајот

НАРЕДУАМ:

1. — Не може да се врши превоз на патници со камиони, кои претходно не билат комисијски прегледани и за кои не се утврди да се за тоа способни.

2. — При превозот патниците не смеат да стојат; истите задолжително треба да седат на приквртени клупи или на подот.

3. — Огласените камиони како способни за превоз на патници можат да превозуат само толку патници, колку комисијата при прегледот утврди, да камионот може да превозуе.

Истите камиони во зимскиот период обавезно да бидат покрени.

4. — Камиони за превоз на патници можат да возат само оние шофери, кои ќе се снабдат со специјална дозвола за возење камиони со патници.

5. — Качувањето на патниците во камиони да стануе само на определени станици во населеното место. Патниците обавезно да бидат снабдени со патни билети.

6. — Брзината на камионите кои вршат превоз на патници надвор од реонот на населеното место не може да биде поголема од 40 км.

7. — Во кабината при шоферот не може да седи повеќе од едно лице.

8. — Одобрение за превоз на патници со камиони и специјални шоферски дозволи за возење камиони со патници, ќе издават отсеците на внатрешните работи при околински и градските извршни одбори, при кои се односите камиони регистрирани, а врз основа на писменото мислење на образованите техничко-стручни саобраќајни комисији.

9. — Претпријатијата чии камиони вршат превоз на патници, должни се да се снабдат со одобрение за превоз на патници со камиони и со специјални дозволи за шоферите за возење камиони со патници најдоцна до 1 март 1947 година.

10. — Одобрението за превоз на патници со камиони и специјалната дозвола за возење камиони со патници, — секој шофер е должен да ги има

при себе си и на барање на органите на внатрешните работи и на народната милиција веднага да ги покаже.

1.— Сопствениците на камионите, односно претпријатијата, кои вршат превоз на патници со камиони, — се должни да вршат секојдневен преглед на камионите во поглед на нивната исправност.

12.— Ова Наредба се однесуе за сите камиони, кои вршат превоз на патници, без разлика дали тие вршат таков превоз стално или само повремено.

13.— За прекршуењето на ова Наредба на претпријатијата, кои вршат превоз на патници со камиони, ќе биде налагана парична казна до 3.000.— динари, а на шоферите парична казна до 1.300.— динари или до еден месец присилна работа без лишуење од слобода.

14.— Ова Наредба влегуе во сила со денот на нејзиното објавуење во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

V. Бр. 2768/46 — 28 јануари 1947 г.
Скопје

МИНИСТЕР
НА ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА НРМ
Ц. Узуновски, с. р.

98

Врз основа на чл. 3 став I од Уредбата за цените на градежните услуги кои што ги вршат државните градежни претпријатија од општодржавно и републиканско значење и за печалбата и распределбата на печалбата на овие претпријатија, а по предходно согласие на Министерот на финансите на Народната Република Македонија Министерот на градежите на Народната Република Македонија донесуе

РЕШЕНИЕ

за утврдуење постотококот од предвидената печалба која што ќе се книжи на банковната сметка на градежните претпријатија од републиканско значење во Народна Република Македонија и Проектанското биро за Македонија

Чл. 1

Постотококот од предвидената печалба на градежните претпријатија од републиканско значење во Народна Република Македонија и Проектанското биро за Македонија кој што ќе се книжи на бан-

ковната сметка на претпријатието се одредуе на 40% (четиридесет на сто)

Чл. 2

Ово Решение стапуе во сила од денот на објавуењето во „Службениот весник на Народна Република Македонија“, а ќе се применуе од 1-I-1947 год.

Скопје 18-I-1947 год. Бр. 650

МИНИСТЕР НА ГРАДЕЖИТЕ
НА Н. Р. МАКЕДОНИЈА
Т. Ношпал, с. р.

99

Врз основа на чл. 6 став III од Уредбата за трошковите и добивката на државните угостителски претпријатија од 31 декември 1946 година (Службен лист на ФНРЈ бр. 106 од 31 декември 1946 година) во согласност со Министерот на финансите на НРМ бр. 2879 од 25 I 1947 година донесуам следно:

РЕШЕНИЕ:

за процентот на редовната добивка што се книжи во полза на специјалните угостителски претпријатија од републиканско значење.

Чл. 1

Од вкупната редовна добивка на специјалните угостителските претпријатија од републиканско значење по добитокот на доприносот за фонд на раководството и Централниот фонд на државните угостителски — претпријатија од 31 декември 1946 година, ќе се книжи:

а) 25 % (двадесет и пет од сто) во полза на самото претпријатие и

б) 25% (двадесет и пет од сто) во полза на банкова сметка на Министерството на трговијата и снабдуењето на НРМ, како административно-оперативни раководител на горе споменатите претпријатија.

Ово решение стапуе во сила од денот на објавуењето, а ќе се применуе од 1 јануар 1947 година Бр. 1312 — 25 јануари 1946 година — Скопје

МИНИСТЕР
на трговијата и снабдуењето
Д. Бојановски, с.р.

СОДРЖАЈ

92. Задолжително толкување на чл. 13 став I од Законот за
избор на одборници за народни одбори 109
93. Уредба за оснивање упрва на транспортни претпри-
јатија при Министерството на трговијата и снабдуе-
њето на Народна Република Македонија 109
94. Уредба за начинот за оснивањето на кооперации нив-
ните правила и уписот во кооперативниот регистер 110
- Образец за регистрација на кооперација 114
95. Правилник за извршување Указ за важноста на прива-
ните правила за недопуштеноста правото на сопстве-
ност на физички делови од згради по Законот за внатр-
ешно уредување оснивање и исправување на земјиш-
ни книги 115
96. Наредба за категоризација на кооперативните и при-
ватните угостителски претпријатија 116
97. Наредба на Министерот на внатрешните работи за
регулисување на автомобилскиот саобраќај на терито-
ријата Н. Р. М. 118
98. Решење за утврдување постотакот од предвидените
печалби кои ќе се книжат на банкова сметка на
градежните претпријатија од републиканско значење
во Н. Р. Македонија, и Пројектанско биро за Маке-
донија 119
99. Решење за редовната добивка која ќе се книжи во
полза на специјалните угостителски претпријатија од
републиканско значење 119